



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА  
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT  
STATE AUDIT OFFICE

**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ  
ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА  
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТ**

**ЗА 2021 ГОДИНА НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (630)**

01 2022 07 03/1

Скопје, јануари 2023 година

## СОДРЖИНА

Опис	Страна
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОБЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР	1 - 18
<b>Финансиски извештаи за 2021 година</b>	
Биланс на приходи и расходи	19
Биланс на состојба	20
<b>Сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи</b>	
Вовед	21 - 22
Сметководствени политики	22 - 26
Образложенија кон финансиските извештаи	26 - 32
Прилог бр.1 Преглед на резултатите од преземените мерки од страна на субјектот предмет на ревизија	

**ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**  
**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (630)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

Кратенки користени во извештајот:

РСМ - Република Северна Македонија

МЗШВ – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

ЗЕЛС- Заедница на единиците на локална самоуправа

УЈП – Управа за јавни приходи

ГКИС - Геодетско катастарскиот информациски систем

ЕМБГ – Единствен матичен број на граѓанинот

ЕДБ – Единствен даночен број



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА  
ENTI SHËTETËROR I REVIZIONIT  
STATE AUDIT OFFICE

Број: 16-134/1  
Датум: 26.01.2023

## КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

### Резиме

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на Општина Ѓорче Петров, на сметката на основен буџет (630), за 2021 година.

Со извршената ревизија, изразивме мислење со резерва за реалноста и објективноста на финансиските извештаи за 2021 година и за усогласеност со законската регулатива, упатства и воспоставени политики.

Извршена е ревизија за 2017 година и издаден е Конечен извештај за финансиските извештаи и ревизија на усогласеност на Општина Ѓорче Петров, сметка на основен буџет (630) во кој е изразено мислење со резерва за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи.

Ревизијата опфати спроведување на препораките презентирани во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор за извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година на Општина Ѓорче Петров и утврди дека дадените четири препораки не се спроведени.

Со извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност кај Општина Ѓорче Петров, сметка на основен буџет (630) за 2021 година, констатирани се следниве состојби:

- слабости при спроведување на процесот на буџетирање, реализирани се околу 50% од планираните приходи и расходи со Буџетот за 2021 година;
- слабости во организациската, професионална и функционална независност на единицата за внатрешна ревизија;
- Општина Ѓорче Петров не води регистар за недвижен имот и регистар на издадени одобренія за поставување на урбана опрема;
- при спроведување на постапките за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти не се почитуваат законски пропишаните рокови и не се доставува годишен извештај до Министерството за транспорт и врски за користење на средствата остварени од надоместокот по овој основ;

*Ревизорски тим:*

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

*Овластен државен ревизор* 1

\_\_\_\_\_

**ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**  
**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (630)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

- утврдени се неправилности во начинот и постапката на давање на користење на деловни простории, урбана опрема и спортски објекти;
- наплата на надоместок за уредување на градежното земјиште без да биде запазена постапката за издавање на одобрение за градба;
- побарувањата со состојба на 31.12.2021 година во Билансот на состојба не се реално и објективно прикажани.

Во насока на надминување на утврдените состојби, ревизијата даде препораки со цел преземање на мерки и активности од надлежните лица и органи во функција на подобрување на состојбите.

Во делот Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет ревизијата извести за судските спорови во кои општината е странка во постапките.

Во делот останати прашања ревизијата ги истакна системските слабости во законската регулатива и потребата од нивно надминување со цел комплетност и точност на остварените приходи кај општините, а кои се однесуваат и тоа:

- не е пропишано во кои рокови правните лица овластени за регистрација на возилата треба да ја уплатат комуналната такса за користење на патишта со моторни возила на сметка на општината;
- не е пропишана обврска на трговското друштво надлежно за дистрибуција на електрична енергија кое врши наплата на таксата за користење и одржување јавно осветлување од имателите на броила да ги известува општините за бројот на обврзници по категории (број на броила) согласно тарифниот број, како и за наплатените приходи и ненаплатени побарувања по овој основ;
- општината нема информации за висината на средствата што треба да се уплатат во буџетот на општината по основ приходи од закуп на земјоделско земјиште во сопственост на државата утврдено со Законот за земјоделско земјиште;
- општината располага со податоци за склучените договорите за концесија за експлоатација на минералните суровини и врши увид на уплатените средства од концесиските надоместоци, но нема можност да ја потврди нивната целосност и точност и
- законска неусогласеност на начинот на евидентирање на недвижностите во регистрите што ги водат единиците на локалната самоуправа и Агенцијата за катастар на недвижности.

Не се добиени забелешки на Нацрт Извештајот на овластениот државен ревизор број 16-133/9 од 19.12.2022 година.

---

*Ревизорски тим:*

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

*Овластен државен ревизор*

2

**ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**  
**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (630)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОБЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

**1. Вовед**

- 1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страна 19 и 20 заедно со ревизија на усогласеност на Општина Ѓорче Петров на сметката на основен буџет (630), кои се состојат од Биланс на состојба на ден 31 декември 2021 година, Биланс на приходи и расходи за годината која завршува со тој датум, преглед на значајни сметководствени политики и објаснувачки белешки кон финансиските извештаи.
- 1.2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2022 година, согласно член 23 од Законот за државната ревизија.
- 1.3. Извршена е ревизија за 2017 година и издаден е извештај за финансиските извештаи и ревизија на усогласеност на Општина Ѓорче Петров, сметка на основен буџет (630) во кој е изразено мислење со резерва за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи.
- 1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на градоначалникот на Општина Ѓорче Петров, застапувана од:
- Александар Наумоски, градоначалник од 20.10.2017 до 23.10.2021 година и
  - Александар Стојкоски, градоначалник од 24.10.2021 година.
- Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементација и одржување на внатрешна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки, избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.
- Градоначалникот на општината е исто така одговорен за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.
- 1.5. Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

---

*Ревизорски тим:*

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

*Овластен државен ревизор*

*3*

**ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**  
**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (630)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОБЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски докази за тоа дали приходите и трошоците се користени за планираните намени утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и процена на ризикот од неусогласеност.

Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните ревизорски институции (ISSAI). Овие стандарди налагаат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами или грешки.

При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективност на внатрешните контроли на општината. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствени проценки направени од страна на градоначалникот на општината, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

## **2. Цели, заснованост и период на вршење на ревизијата**

2.1. Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи земени како целина се ослободени од материјално погрешни прикажувања било поради измама или поради грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување и да известува за финансиските извештаи и да комуницира, во согласност со ревизорските наоди.

Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските извештаи е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања.

---

*Ревизорски тим:*

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

*Овластен државен ревизор*

4

**ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**  
**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (630)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско известување во Република Северна Македонија.

2.2. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 20.07.2022 до 31.10.2022 година кај Општина Ѓорче Петров од тим на Државниот завод за ревизија.

**3. Осврт на ревизијата од претходната година – спроведување на препораките**

Ревизијата од точка 1.1. погоре опфати и ревизија на спроведување на препораките дадени во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор број 13-254/6 од 04.04.2019 година. Утврдивме дека дадените четири препораки не се спроведени (Прилог 1).

**4. Наоди и препораки**

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со градоначалникот и одговорните лица на општината - предмет на ревизија, на ден 22.11.2022 година.

Не се добиени забелешки на Нацрт Извештајот на овластениот државен ревизор број 16-133/9 од 19.12.2022 година.

Констатирани се следните состојби:

**4.1. Усогласеност со закони и прописи**

4.1.1. Процесот на буџетирање е спроведен врз основа на донесен буџетски календар од страна на Советот на Општина Ѓорче Петров кој ги регулира роковите за планирање и донесување на буџетот, со дефинирани носители на конкретна активност. Со извршениот увид во актите и документацијата за негово донесување, ревизијата го констатира следното:

- Советот на Општина Ѓорче Петров најдоцна до 31 мај во тековната година нема донесено фискална стратегија и стратешки документи за среднорочен период од три години за локален економски развој, што не е во согласност со член 36 од Законот за локалната самоуправа;
- Буџетскиот циркулар со главните насоки за изготвување на финансиските планови до сите сектори и буџетски корисници и предлог финансиските планови и пресметки од страна на секторите и буџетските корисници се доставени со задоцнување (од еден и три месеци);
- Во Буџетскиот календар не е предвидено Предлог планот на програми за развој да се изготвува и доставува до советот на Општина Ѓорче Петров на одобрување во законски утврдениот рок од 20 октомври и истиот да биде усвоен од страна на советот во законски предвидениот рок до 15 ноември.

---

*Ревизорски тим:*

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

*Овластен државен ревизор*

5



**ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**  
**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (630)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОБЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

Планот на програми за развој за 2021 година е донесен заедно со Буџетот за 2021 година, што не е во согласност со член 21-б од Законот за буџетите;

- Во услови на примена на времени мерки<sup>1</sup> заради заштита на здравјето на населението на територијата на РСМ, а во функција на спречување на внесување, ширење, сузбивање и справување со последиците од КОВИД-19, општината не била во можност да организира јавни расправи, трибини, собири на граѓани и други активности и форми на обезбедување на потребни информации и податоци за потребите на граѓаните, бизнис заедницата, НВО, ранливи и маргинализирани категории, активност предвидена во буџетскиот календар и член 54 од Статутот на Општина Ѓорче Петров.

Недонесувањето на стратешките документи, непочитувањето на роковите на активностите утврдени со буџетскиот календар и не обезбеденото учество на граѓаните во фазата на јавни расправи влијае на навремена и успешна имплементација на сите буџетски фази и активности со цел задоволување на потребите и интересите на корисниците.

**Препорака:**

Градоначалникот на општината да преземе мерки и активности за почитување на роковите утврдени со буџетскиот календар, за конкретните активности кои треба да ги преземе општината со цел да им овозможи на граѓаните да се информираат и вклучуваат активно во подготовката на програмите и проектите во рамките на буџетот на општината.

4.1.2. Општина Ѓорче Петров со буџетот за 2021 година има планирано приходи и расходи во износ од 572.395 илјади денари. Во текот на годината се реализирани приходи во износ од 315.741 илјада денари и расходи во износ од 303.396 илјади денари. Планираните приходи се остварени со процент од 55%, а расходите со 53%.

Значително отстапување на остварените приходи во однос на планираните бележат: закупнината на општински имот (6%), надоместокот за уредување на градежното земјиште (32%), останатите неданочни приходи (22%), надоместокот за утврдување на правен статус на бесправни изградени објекти (21%) и приходите од продажба на неизградено градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија (68%).

Кај расходите, значително е отстапувањето кај: комуналните услуги, греење, комуникација и транспорт (57%), поправките и тековното одржување (50%),

---

<sup>1</sup> Одлука за мерки за спречување на внесување и ширење на Корона вирус КОВИД - 19 со број 44-2147/1 од 12.03.2020 година и Одлука за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест КОВИД - 19, случаите и временскиот период на нивна примена со број 44-8118/1 од 03.11.2020 година

*Ревизорски тим:*

*Областен државен ревизор*      6

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

**ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**  
**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (630)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

капиталните расходи (43%), материјалите и ситниот инвентар (38%), другите тековни расходи (33%), трансферите до невладини организации (27%), а патните и дневни расходи немаат реализација во однос на планираните средства.

Согласно членот 29 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, доколку во текот на фискалната година приходите и расходите не се остваруваат во планираниот обем, градоначалникот на општината му предлага на советот измени и дополнувања на буџетот.

Во текот на 2021 година, извршени се три ребаланси на буџетот, но не се надминати состојбите на неусогласеност на планираните и реализирани приходи и расходи. Приходите се предвидени во поголеми износи, од причина што истите не се планираат врз основа на реалните состојби и можности на општината, историските податоци за остварувањата на приходите и расходите во претходните години како и не се земени во предвид настанатите состојби со пандемијата.

**Препорака:**

Градоначалникот на општината да преземе мерки и активности:

- при изготвување на буџетот, планирањето на буџетските приходи и расходи да се темели на реалните состојби и можности, врз основа на историски податоци, податоци за остварувањата во претходните години во функција на добро менаџерско управување;
- во текот на годината да се следи извршувањето на буџетот и со ребалансот да се надминуваат отстапувањата во планираните и реализирани приходи и расходи.

4.1.3. Со увид во Правилникот<sup>2</sup> за систематизација на работните места во општинската администрација и извршената анализа на организациска, професионална и функционална независност на единицата за внатрешна ревизија, ги утврдивме следниве состојби:

- Внатрешната ревизија е организирана во организациски облик - Одделение за внатрешна ревизија, со систематизирани 2 работни места (раководител на одделение и советник), надлежни за вршење на ревизија во 8 единки корисници на буџетски средства и организационите единици на Општина Ѓорче Петров. Во текот на 2020 и 2021 година во одделението за внатрешна ревизија не е пополнето ниту едно работно место.
- Во Годишниот план за вработување за 2020 и 2021 година, не е предвидено вработување во ова одделение, ниту се преземени активности за

---

<sup>2</sup>Правилник за систематизација на работни места бр.04-6184/1 од 27.08.2015,04-375/7 од 25.09.2020, 04-1469/2 од 05.03.2021 година

*Ревизорски тим:*

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

*Овластен државен ревизор* 7

**ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**  
**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (630)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

воспоставување на меѓу општинска соработка со друга општина во делот на внатрешната ревизија.

Нефункционалноста на внатрешната ревизија не овозможува исполнување на основната нејзина задача, подобрување на работењето на субјектот и подобрување на ефективностa во процесите на управување со ризикот, контролата и управувањето.

**Препорака:**

Градоначалникот да преземе мерки и активности за екипирање на одделението за внатрешна ревизија согласно законски потребниот минимален број на вработени.

4.1.4. Општина Ѓорче Петров не води регистар за недвижен имот, обврска предвидена со член 39 од Законот за даноците на имот, согласно кој администрацијата на општините во градот Скопје и администрацијата на градот Скопје се обврзани да водат регистар на недвижен имот, како база на податоци со имиња и адреси на даночните обврзници, вкупна површина на земјиштето и зградите, вредност на имотот, даночни стапки и решенија за платен данок. Регистарот за недвижен имот со сите соодветни податоци го води Град Скопје, а Општина Ѓорче Петров ја користи можноста за увид во регистарот на податоците за даночни обврзници на нејзина територија, за следење на опфатот на регистрираните обврзници и висината на обврската.

Во 2010 година, склучена е Спогодба помеѓу Град Скопје и општините во Град Скопје согласно која општините се задолжени да иницираат активности за ажурирање на податоците во регистарот на недвижен имот кој го води градот, да ги информираат граѓаните за начинот и постапката за пријавување на недвижен имот кој подлежи на оданочување, помош на обврзниците во пополнувањето на даночната пријава за непријавениот имот како и да ги информираат за висината на законски пропишаните казни во случај да не поднесат даночна пријава за постојниот имот. Во изминатиот период, општината нема преземено активности за ажурирање на податоците во регистарот на недвижен имот на Град Скопје.

За 2021 година, Општина Ѓорче Петров нема доставено податоци за состојбата на Регистарот за недвижен имот и Регистарот на подвижен имот до Централниот Регистар на РСМ и до УЈП, што не е во согласност со член 39 од Законот за даноци на имот.

Во текот на 2022 година преземени се активности и до секторот за даноци на имот и комунални такси на Град Скопје се доставени сите решенија за стекнување на правен статус на бесправно изградени објекти за последните 5 години со цел целосно ажурирање на воспоставениот регистар на недвижен

---

*Ревизорски тим:*

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

*Овластен државен ревизор*

8

**ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**  
**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (630)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

имот што го води Град Скопје со даночните обврзници кои се стекнале со дополнителен или нов имот.

**Препорака:**

Градоначалникот на општината да преземе мерки и активности за воспоставување на Регистар за недвижен имот и навремено да ги доставува податоците за состојбата на Регистарот за недвижен имот и подвижен имот до Централниот Регистар на РСМ и до УЈП.

- 4.1.5. По основ на комунална такса за користење простор пред деловни простории за вршење на дејност за 2021 година, остварен е приход од 56 илјади денари или 19% од планираните.

Општина Ѓорче Петров не води регистар на издадени одобренија за поставување на урбана опрема, што не е во согласност со членот 81 став (3) од Законот за градење и не е извршен инспекциски надзор од страна на одделението за инспекциски работи со вршење на увид на лице место и изготвување на записник со скица за бараниот простор за вршење на дејноста, врз основ на кој се пресметува надоместокот.

Ваквиот начин на администрирање со комуналната такса за користење простор пред деловен објект има влијание на целосноста и точноста на приходите по овој основ.

**Препорака:**

Градоначалникот на општината да преземе мерки и активности за воспоставување на регистар на издадени одобренија за поставување на урбана опрема и обезбедување на човечки ресурси и опрема за работа на одделението за инспекциски работи.

- 4.1.6. Со Законот за постапување со бесправно изградени објекти<sup>3</sup> се уредуваат условите, начинот и постапката за евидентирање, утврдување на правен статус и санкционирање на бесправно изградените објекти. Постапката започнува со поднесување на барање од страна на имателот до единицата на локалната самоуправа на чие подрачје објектот е изграден. Во Општина Ѓорче Петров, согласно измените на Законот во рок се поднесени вкупно 12.484 барања за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, од кои 7.092 се решени позитивно, 2.607 барања се во постапка на решавање и 2.785 барања се одбиени поради нецелосно поднесена документација.

Учеството на решени, одбиени и предмети во постапка во однос на вкупно поднесените барања е прикажано во графиконот бр.1.

---

<sup>3</sup> Сл. весник на РМ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и Сл. Весник на РСМ 174/21

*Ревизорски тим:*


*Овластен државен ревизор*

9

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

**ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**  
**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (630)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

Графикон бр.1



Во 2021 година Општина Ѓорче Петров по основ на надомест за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти остварила приходи во износ од 932 илјади денари или 21% од планираните.

Со извршените детални тестирања на постапките за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, за предмети спроведени во 2021 година, констатиравме одредени состојби кои упатуваат на не почитување на законските одредби и тоа:

- Законски пропишаните рокови не се почитуваат при: донесување на заклучок за прекин на постапката, урбанистичка согласност, заклучок за плаќање на надоместокот и решение за утврдување на правен статус на бесправен објект, дефинирани со одредбите од член 10 став 1, член 20 став 1 и член 21 став 3 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти. Не почитувањето на роковите за постапување од страна на одговорните лица во општината, доведува до ненавремено информирање на барателите за дополнување на документацијата, пролонгирање на постапките и неможност на сопствениците навремено да го впишат имотот во Агенцијата за катастар на недвижности.
- Средствата остварени од надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, единиците на локалната самоуправа се должни да ги користат наменски за донесување на урбанистичка планска документација со која се врши вклопување на бесправните објекти и за инфраструктурно уредување на просторот во кој се наоѓаат истите. Општината нема постапено согласно член 20 став 10 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти, односно нема подготвено и доставено годишен извештај до Министерството за транспорт и врски за користење на средствата по овој основ, што влијае врз транспарентноста и отчетноста за нивното наменско користење.

*Ревизорски тим:*

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

*Овластен државен ревизор* 10

**ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**  
**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (630)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОБЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

**Препорака:**

Градоначалникот на општината да преземе соодветни контролни мерки и активности за:

- почитување на законски предвидените рокови при постапување на барањата за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти;
- доставување годишен извештај до Министерството за транспорт и врски за користење на средствата од надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти.

4.1.7. Со извршена ревизија на постапката и начинот на издавање на одобрение за градење во текот на 2020 и 2021 година, ревизијата констатира дека Општина Ѓорче Петров врз основа на одобрен идеен проект склучува договори за регулирање на авансно плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште со потенцијалните инвеститори и по овој основ има остварено приходи во износ од 17.200 илјади денари. Ваквиот начин на наплата на приходите по основ на надоместок за уредување на градежното земјиште без да биде запазена целосната постапката за издавање на одобрение за градба, односно без поднесено барање и комплетна документација (основен проект, позитивен извештај за ревизија на основниот проект и издадено позитивно мислење) не е во согласност со член 59 од Законот за градење и има влијание врз реалноста и точноста на остварените приходи по овој основ.

Од 2022 година, Општина Ѓорче Петров престанува да склучува договори за авансно плаќање, а надоместокот за уредување на градежно земјиште го регулира по целосно спроведена постапка за издавање на одобрение за градба.

**Препорака:**

Градоначалникот на општината да преземе мерки и активности за целосно почитување на постапката за издавање на одобрение за градба и наплатата да се врши согласно Законот за градежно земјиште и Законот за градење.

4.1.8. Со Одлука<sup>4</sup> на Совет за давање на согласност за издавање на деловен простор и друг слободен простор, сопственост на Општина Ѓорче Петров спроведени се постапки за давање на користење на недвижен имот и по основ на закупнина во текот на 2021 година остварен е приход од 90 илјади денари. Со увид во начинот и постапката на давање на користење на деловни простории и спортски објекти, ревизијата го утврди следното:

---

<sup>4</sup> Одлука за давање на согласност за издавање на деловен простор и друг слободен простор сопственост на Општина Ѓорче Петров бр.08-2556/18 од 12.09.2016 година

---

*Ревизорски тим:*

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

*Областен државен ревизор* 11

**ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**  
**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (630)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОБЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

- Советот на Општина Ѓорче Петров има донесено Правилник<sup>5</sup> за начинот на користење на објектите за спорт кој не е усогласен со член 37 и член 38 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост и член 67 од Законот за локална самоуправа, каде е уредено дека стварите во сопственост на општината можат да се дадат на користење на други субјекти по пат на електронско јавно надавање со почетната месечна закупнина од 0,5% од проценетата вредност на недвижната ствар.
- Во период од 2017 - 2021 година Општина Ѓорче Петров има склучено 18 договори за закуп на недвижен имот и спортски објекти, од кои само 8 договори имаат важност во 2021 година. Од причина што за недвижните ствари не е обезбеден доказ за сопственост, при давањето под закуп не е спроведена постапка за електронско надавање ниту е испочитувана одредбата за утврдување на висината на закупнината.
- Во периодот од 2015 - 2021 година, со времетраење од 7 до 10 години, склучени се три договори за давање на користење/закуп на спортски објекти - фудбалски терен, тениски игралишта и повеќенаменско спортско игралиште. За недвижниот имот што е даден под закуп, општината нема обезбедено доказ за сопственост и истиот го нема евидентирано во својата сметководствена евиденција. Ваквата состојба не е во согласност со член 67 од Законот за локална самоуправа и Одлуката за давање на согласност за издавање на деловен простор и друг слободен простор сопственост на општината, донесена од страна на советот. Во договорите предвидено е закупнината да се компензира со одредени капитални инвестиции/финансиски вложувања од страна на закупопримачот, поради што општината нема остварено приходи по овој основ.

Давањето на користење на ствари во сопственост на општината спротивно на законските и подзаконските акти има за ефект нетранспарентност во постапките и ризик од помалку остварени приходи по овој основ.

**Препорака:**

Градоначалникот на општината да преземе мерки и активности за:

- усогласување на Правилникот за начинот на користење на објектите за спорт во сопственост на Општина Ѓорче Петров со Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост;
- постапките за давање на користење на стварите во сопственост на општината да се спроведуваат по пат на електронско јавно надавање.

---

<sup>5</sup> Правилник за начинот на користење на објектите за спорт во сопственост на Општина Ѓорче Петров бр.08-2354/5 од 29.08.2017 и бр.08-2003/4 од 08.06..2018 година

*Ревизорски тим:*

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

*Овластен државен ревизор* 12

**ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**  
**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (630)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

**4.2. Финансиски извештаи**

4.2.1. Со извршениот увид во аналитичката евиденција и старосната структура на побарувањата кои на ден 31.12.2021 година изнесуваат 83.781 илјада денари, ревизијата ги констатира следниве состојби:

- Во сметководствена евиденција, Општина Ѓорче Петров има искажано побарувања по основ на данок на имот (физички и правни лица) и комунална такса за фирмарина во износ од 81.998 илјади денари кои претставуваат (97,87%) од вкупните побарувања, за чие администрирање е надлежен Град Скопје, а општината не располага со податоци за старосната структура и преземените мерки за нивна наплата.
- Побарувањата по основ на надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти се евидентираат на денот кога се наплатени, а не во периодот на нивното настанување, што не е во согласност со член 2 од Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и не обезбедува објективност, сеопфатност, ажурност и точност на искажаните побарувања.

Ваквото постапување има влијание на реалното прикажување на побарувањата во финансиските извештаи, а не преземените мерки за навремена наплата има за ефект намалени приходи по основ на даноците на имот.

**Препорака:**

Градоначалникот да преземе мерки и активности за:

- Комисијата за попис за побарувањата од минати години за кои има поткрепувачка документација дека за истите не постои можност да се наплатат, до Советот на општината да поднесе предлог за отпис;
- Надлежните служби од секторот за урбанизам за надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти навремено да ја доставуваат потребната документација (заклучок за пресметан надоместок) до секторот за финансиски прашања.

**Основ за изразување на мислење**

Вкупниот ефект од изнесените наоди, кои се основ за изразување мислење, во точките 4.1. и 4.2. се однесуваат на:

- слабости при спроведување на процесот на буџетирање и не усогласеност на реализираните буџетски приходи и расходи со ребалансот на Буџет за 2021 година,
- нефункционалност на единицата за внатрешна ревизија;

---

*Ревизорски тим:*

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

*Овластен државен ревизор* 13



**ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**  
**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (630)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

- не почитување на законски пропишаните рокови во постапките за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти,
- утврдени неправилности во начинот и постапката на давање на користење под закуп на недвижни ствари;
- не воспоставен регистар на издадени одобренија за поставување на урбана опрема;
- нереално и необјективно прикажани побарувањата со состојба на 31.12.2021 година.

## 5. Ревизорско мислење

### Мислење за финансиски извештаи

Според наше мислење, со исклучок на ефектот на прашањата изнесени во точката 4.2. финансиските извештаи ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Општина Ѓорче Петров, сметка на основен буџет (630), на ден 31 декември 2021 година како и резултатите на финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со важечката законска регулатива.

### Мислење за усогласеност со закони и прописи

Според наше мислење, со исклучок на ефектот на прашањата изнесени во точка 4.1. активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи на Општина Ѓорче Петров, сметка на основен буџет (630), во сите материјални аспекти се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

## 6. Нагласување на прашања за неизвесност или континуитет

- 6.1. Обрнуваме внимание дека Општина Ѓорче Петров во 2021 година е тужена странка од 7 правни лица по основ на долг во износ од 36.471 илјада денари и 3 физички лица по основ на парични побарувања во износ од 1.321 илјада денари. Бидејќи станува збор за судски постапки што се водат пред надлежните судови, а до денот на ревизијата конечниот исход не е познат, постои неизвесност за финансиските импликации врз буџетот на општината.

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 14

**ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**  
**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (630)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

**7. Останати прашања**

Државниот завод за ревизија во своите годишни извештаи во повеќе наврати ги обелоденуваше системските слабости кој имаат финансиски импликации во работењето на единиците на локалната самоуправа. Со цел да се обезбеди комплетност и транспарентност во наплатата на сопствените приходи на општините, ревизијата смета дека е потребно да се изврши измена и дополнување на следните законски решенија во функција на надминување на наведените слабости.

**Комунална такса што се плаќа при регистрација на возилата**

7.1. Наплатата на комуналната такса за користење на улиците со патнички, товарни моторни возила, автобуси и специјални возила - тарифен број 9 согласно Законот за комуналните такси, пропишано е да ја вршат правни лица овластени за вршење на регистрација на возилата и да ја уплатуваат на соодветната уплатна сметка во рамки на трезорската сметка на општината. Во постојното законско решение не е пропишано во кои рокови правните лица треба да ја уплатат наплатената такса на сметка на општината, да ја известуваат општината за бројот на регистрираните возила во зависност од кубикажата и за месечниот износ на прибраните средства поединечно и кумулативно.

Со воспоставениот начин на размена на податоци не е воспоставен систем кој би обезбедил точен преглед на регистрирани возила по работна зафатнина и намена, а од друга страна општините немаат законска можност да се уверат во точноста и вистинитоста на уплатените средства и комплетноста на приходите по овој основ.

Ефект од оваа состојба е нецелосен увид во наплатата и потврдувањето на приходот за општината по тој основ.

**Комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување**

7.2. Согласно одредбите на член 20 став 1 од Законот за комунални такси за користење и одржување на јавно осветлување се плаќа комунална такса според типот на потрошувачите. Обврзници за комуналната такса се имателите на броила од категоријата домаќинства и категоријата останата потрошувачка. Наплатата на комуналната такса за одржување на јавното осветлување од имателите на броила за мерење на електрична енергија согласно одредбите на член 20 став 3 ја врши трговското друштво надлежно за дистрибуција на електрична енергија и истото е должно средствата наплатени по тој основ да ги уплати на соодветната уплатна сметка во рамките на трезорската сметка за општината. Во Законот не се предвидени одредби со кои ќе се утврди во кој рок ќе се изврши уплатата како и задолжителни податоци од кои може да се согледа дали наплатените средства од страна на трговско друштво надлежно за дистрибуција на електрична енергија се целосно уплатени на општините.

---

*Ревизорски тим:*

*Овластен државен ревизор* 15

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

**ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**  
**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (630)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОБЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

Во текот на 2008 година помеѓу ЗЕЛС и трговското друштво надлежно за дистрибуција на електрична енергија склучен е Меморандум за соработка, во кој една од целите на склучениот меморандум е и зголемување на увидот, ажурноста и евиденцијата на наплатата на комуналната такса за улично осветлување. Согласно одредбите од склучениот меморандум трговското друштво надлежно за дистрибуција на електрична енергија се обврзува до општините да ги доставува следните податоци:

- бројот на обврзници по категории (број на броила) согласно тарифниот број 10 од Законот за комуналните такси;
- извештај за месечниот износ на прибраните средства поединечно и кумулативно;
- шестмесечен извештај за реалната состојба со бројот на броилата и
- известување за ненаплатени побарувања по основ на оваа комунална такса, од причина што ваква обврска не е пропишана со Законот за комунални такси.

Овие податоци, трговското друштво надлежно за дистрибуција на електрична енергија не ги доставува до општините, со што истите немаат увид дали наплатените средства се целосни.

Во услови кога законското решение не нуди можност да се согледа дали наплатените средства од страна на трговско друштво надлежно за дистрибуција на електрична енергија се целосно уплатени на општините, а по склучениот Меморандум не се постапува, постои ризик од нецелосност и неточност на остварениот приход по тој основ во буџетот на општините.

**Приходи од давање на земјоделското земјиште во државна сопственост на користење по пат на закуп и плодуюживање**

7.3. Согласно член 33 од Законот за земјоделско земјиште, од страна на Министерството за земјоделството, шумарство и водостопанство, земјоделското земјиште во државна сопственост може да се даде на користење по пат на закуп и плодуюживање. Средствата од закупнината на земјоделското земјиште во државна сопственост се уплатуваат на посебна сметка во рамките на трезорска сметка. Приходите од овие средства се распределуваат во сооднос 50% за Република Северна Македонија и 50% за општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, во зависност од местоположбата на земјоделското земјиште кое е предмет на давање под закуп. Општините од подрачјето на градот Скопје и градот Скопје, средствата во висина од 50% ги распределуваат во сооднос 25% за општината од подрачјето на градот Скопје и 25% за градот Скопје. Средствата од закупнината на земјоделското земјиште во државна сопственост наплатени во тековната година се распределуваат на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје кои имаат реализација на приходи од данок на

---

*Ревизорски тим:*

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

*Овластен државен ревизор* 16

**ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**  
**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (630)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОБЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

недвижен имот над 80% во однос на планираните во претходната година според податоците од трезорската евиденција. Согласно законското решение, општината нема сознание за висината на средствата што треба да се уплатат, ниту пак МЗШВ има законска обврска склучените договори за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост да ги доставува до општините за земјиштето што се наоѓа на нивната територија.

**Надоместок по основ на концесии**

7.4. Согласно член 76 од Законот за минерални сировини, концесионерот кој врши детални геолошки истражувања на минерални сировини плаќа еднократен надоместок за користење на просторот, а во зависност од видот на минералната сировина определен во концесијата, односно дозволата за вршење на детални геолошки истражувања.

Концесионерот кој што врши експлоатација на минерални сировини е должен да плаќа: годишен надоместок за користење на просторот и надоместок за експлоатирана количина на минерална сировина, предмет на концесијата.

Владата на предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини, донесува Тарифник во кој ги утврдува висината на надоместоците за издавање на дозволи концесии за детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини, а во зависност од видот, количината, квалитетот и начинот на преработка на минералната сировина.

Средствата се уплатуваат на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорската сметка и се 22% приход на Буџетот на РСМ и 78% приход на буџетот на општината на чие подрачје се врши концесиската дејност.

И покрај тоа што, општината располага со податоци за склучените договори за концесии за детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини и има увид на уплатените средства на сметката на буџетот на општината, нема можност да се увери во целосноста на приходите кои се уплатени на нивната сметка по овој основ.

**Регистар на недвижен имот и регистар на подвижен имот**

7.5. Согласно член 39 став 1 и 2 од Законот за даноците на имот општините, општините во Град Скопје и Град Скопје редовно треба да ја усогласуваат состојбата на регистарот на недвижности со регистарот кој го води Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија, а најдоцна до 31 декември во годината, податоците од состојбата на регистрите треба да ги доставува до Централниот регистар на Република Северна Македонија и до Управата за јавни приходи - Генерална дирекција.

Не се врши усогласување на податоците во Регистарот на недвижен имот на

---

*Ревизорски тим:*

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

*Областен државен ревизор* 17

**ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**  
**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (630)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

Град Скопје и општините во Република Северна Македонија со податоците од Геодетско катастарскиот информациски систем (ГКИС) на Агенцијата за катастар на недвижности, што претставува законска обврска на единиците на локална самоуправа, кое се одразува на комплетноста на податоците кај единиците на локална самоуправа. Ваквото усогласување не е овозможено поради неусогласените основи за евиденција на податоците (регистрите), односно во Градот и општините во РСМ, даночните обврзници се евидентирани по ЕДБ или ЕМБГ, а во Геодетско катастарскиот информациски систем (ГКИС) на Агенцијата за катастар на недвижности се заведени по катастарска општина и катастарска парцела.

За да можат единиците на локална самоуправа целосно, брзо и квалитетно да ја ажурираат базата на податоци за данокот на имот, потребни се компатибилни регистри и размена на податоци со државните органи и институции (Централен регистар, УЈП, Агенција на катастар на недвижности на РСМ).

**Надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти**

7.6. Во текот на 2021 година по основ на надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти остварен е приход во вкупен износ од 932 илјади денари. Согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти<sup>6</sup> заклучок за плаќање на надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект кој се распределува меѓу градот Скопје и општините во градот Скопје, се изготвува од страна на градот Скопје. Согласно законот, обврската за плаќање на надоместокот настанува во рок од десет работни дена од денот на приемот на заклучокот, а доколку не се плати во утврдениот рок предвидена е можност за одложено плаќање на дванаесет месечни рати. Со извршената анализа на законското решение во делот на наплатата на надоместокот, констатиравме дека по изготвување на заклучокот за плаќање на надоместокот, општинската администрација нема законски основ во кој е пропишан рок за подигнување на заклучокот и следење на рокот за негова наплата. Од извршените детални тестирања на предметите за легализација, констатиравме дека за дел од предметите изготвени се заклучоци од минати години кои сеуште не се подигнати од страна на барателите и истите не се наплатени.

---

<sup>6</sup> („Сл. весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Сл. весник на РСМ“ бр. 174/21)

*Ревизорски тим:*

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

*Овластен државен ревизор* 18

**ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**  
**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (630)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

Општина Ѓорче Петров Скопје			
Сметка на Основен Буџет (630)			
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2021 ГОДИНА			
			во 000 ден.
Опис на позицијата	Образложе ние	2021	2020
<b>Приходи</b>			
Даночни приходи	3.1.	226.289	127.496
Неданочни приходи	3.2.	2.340	2.966
Капитални приходи	3.3.	16.961	21.666
Трансфери и донации	3.4.	70.151	27.682
<b>Вкупно приходи</b>		<b>315.741</b>	<b>179.810</b>
<b>Расходи</b>			
<b>Тековни расходи</b>			
Плати, наемнини и надоместоци	3.5.1.	42.157	39.203
Резерви и недефинирани расходи	3.5.2.	1.033	1.081
Стоки и услуги	3.5.3.	103.596	61.243
Каматни плаќања	3.5.4.	209	221
Субвенции и трансфери	3.5.5.	9.391	2.260
Социјални бенифиции	3.5.6.	2.611	2.141
<b>Вкупно тековни расходи</b>		<b>158.997</b>	<b>106.149</b>
Капитални расходи	3.6.	126.105	41.323
Отплата на главница	3.7.	18.294	18.202
<b>Вкупно расходи</b>		<b>303.396</b>	<b>165.674</b>
<b>Суфицит (вишок) на приходи</b>		<b>12.345</b>	<b>14.136</b>

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 19

\_\_\_\_\_

**ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**  
**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (630)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

Општина Ѓорче Петров Скопје			
Сметка на Основен Буџет (630)			
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА 31.12.2021 ГОДИНА			
			во 000 ден.
Опис на позицијата	Образложе ние	2021	2020
<b>Актива</b>			
<b>Тековни средства</b>			
Парични средства	4.1.1.	12.345	14.136
Побарувања	4.1.2.	83.781	79.637
Активни временски разграничувања		-	3
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>96.126</b>	<b>93.776</b>
<b>Вкупна актива</b>		<b>96.126</b>	<b>93.776</b>
<b>Пасива</b>			
<b>Тековни обврски</b>			
Краткорочни обврски по резерви	4.2.1.	126	6.691
Краткорочно обврски за даноци, придонеси и други давачки		-	3
Пасивни временски разграничувања	4.2.2.	96.000	87.082
<b>Вкупно краткорочни обврски</b>		<b>96.126</b>	<b>93.776</b>
<b>Вкупна пасива</b>		<b>96.126</b>	<b>93.776</b>

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор \_\_\_\_\_ 20